

75 1 2 ,

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

2007 .
21 .07-847/1
2007

21

Бранко Црвенковски, . .

Љубиша Георгиевски, . .

ЗАКОН ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

I.

1

2

3

:) (:).

4

II.

5

6

-

7

III.

8

),

(

:

:

,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

(

:

).

IV.

9

-

-

-

(

:

),

(

:

),-

(

:

)

10

a , , , ,

8

11

12

2

13

14

V.

15

16

1

1

17

1

18

1

19

,
,
2
22
,
,
2
1
23
,
1
,
1
1
1
,
5
24
,
,
1
25
,
1

26

3

4

27

1

28

3

3

3 5

1

29

5

29 30

(:).

- 1)
- 2)
- 3)

31

32

33

34

1

35

VI.

36

37

1

1

30

30

2

VII.

38

39

3.500 5.000

1)

(20 2);

2)

(23

1 3)

3)

1.300 2.000

(29 5).

700 1.000

1

8 1 2 1 2

1, 2 3

VIII.

40

27 2007 . 8 2 3 41 39 4
14 3 1 2008 .

42

43

23/99, 7/2002 20/2002). (" " 35/97,

44

".